

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10<sup>1</sup> од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 41 став 6 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга Уп1 бр. 02-509 од 13.11.2019 година, со дополнувања од 02.12.2019 година и 16.12.2019 година, согласно Заклучокот на Советот бр. 02-5508/14 од 25.12.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 47-та седница одржана на 25.12.2019 година ја донесе следната:

## О Д Л У К А

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, и тоа за пристапување на физичкото лице Гоце Стојковски со [REDACTED] и адреса на живеење на [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], со учество од 50%, во основната главнина на радиодифузерот, на начин што физичкото лице Фисник Татеши, со [REDACTED] и адреса на живеење на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], кое има учество од 100% во основната главнина на радиодифузерот на именуваното физичко лице му пренесува 50% од уделот во основната главнина на радиодифузерот.

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр. 02-509 од 13.11.2019 година, со дополнувања од 02.12.2019 година и од 16.12.2019 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга.

Со оглед на тоа дека првично доставеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр. 02-509 од 13.11.2019 година не беше уредно и комплетно, односно од доставената документација не беше јасно кој пристапува во сопственичката структура на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, а во образецот на Известувањето не беа наведени податоци за лицето кое истапува од сопственоста на радиодифузерот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до управителот на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга испрати писмен допис – Известување за некомплетна и неуредна документација Уп1 бр. 02-509 од 25.11.2019 година. Со горенаведениот Допис, Агенцијата го извести Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга дека

<sup>1</sup>Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

Известувањето е некомплетно и неуредно, со цел истото да го докомплетира и да го доуреди. На 02.12.2019 година, ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга достави корегирана нотарски заверена Изјава од управителот УЗП бр.4072/2019 од 02.12.2019 година (Уп1 бр. 02-509 од 02.12.2019 година).

Потоа, а по претходно испратен допис од страна на Агенцијата за некомплетна документација Уп1 бр. 02-509 од 04.12.2019 година, на 16.12.2019 година, ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга достави нов образец на Известувањето за промена на сопственичка структура Уп1 бр. 02-509 од 16.12.2019 година. Со тоа се утврди дека доставеното Известување е комплетно и уредно, односно ги содржи сите податоци и документи утврдени во Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14).

Со планираната промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, како сопственици на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга ќе бидат: физичките лица Фисник Татеши, [REDACTED] и адреса на живеење на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], со учество од 50% во основната главнина и Гоце Стојковски, со [REDACTED] и адреса на живеење на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], со учество од 50% во основната главнина.

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр. 02-509 од 13.11.2019 година, со дополнувања од 02.12.2019 година и 16.12.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Бр.02-509**  
**26.12.2019 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и аудиовизуелни**  
**медиумски услуги,**  
**Претседател на Совет,**  
**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.**

**Правна поука:** Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.

**Доставено до:**

1. Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга;
2. Сектор за стратешко планирање и авторски права;
3. Сектор за правни работи;
4. Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп1.